

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 февруари 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за уважување на приговор**

1. Приговорот на Гоце Здравковски од с. Слоештица, Демир Хисар УП2 09-12/21 од 18 јануари 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-412 од 4 декември 2020 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-412 од 4 декември 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција да издаде Решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа преку стандарден приклучок.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Гоце Здравковски од с. Слоештица, Демир Хисар до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-12/21 од 18 јануари 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-412 од 4 декември 2020 година издадено од КЕЦ Битола, против висината на трошокот за приклучок, 88.580,00 денари за 11kW моќност.

Жалителот поседува одобрение за градење на објектот. Според Електродистрибуција, најблиската трафостаница до објектот е на +500m растојание, на 160 метри од нисконапонска мрежа а нема ДУП на тоа подрачје.

На седницата одржана на 26 јануари 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-12/21 од 18 јануари 2021 година со прилог:

-Приговор

-БСП-1 образец од 12 ноември 2020 година

-Решение за согласност за приклучување бр. 11-408 од 4 декември 2020

-Одобрение за градење бр. 15-51 од 5 април 2012 година издадено од Општина Битола

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави GIS скица со вцртан објект, нисконапонска мрежа во близина и потенцијални баратели на приклучок во околината, како и Извод

од план за тоа подрачје, при што Електродистрибуција на 16 февруари ја достави побараната документација.

Објектот на жалителот е во непосредна близина на објектот на подносителот на Приговор УП2 09-09/21 од 18 јануари 2021 година – Пејовски Николче од Битола, при што за овој објект важи Изводот од урбанистички проект бр. 30-463 од 23 март 2020 година доставен во прилог на тој Приговор.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имено, согласно член 39 став (2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) стандарден приклучок е приклучок на низок или среден напон при што објектот кој се приклучува се наоѓа на подрачје кое е опфатено со детален урбанистички план (ДУП), или урбанистички план за село (УПС) или урбанистички план вон населено место (УПВНМ) и е исполнет еден од условите:

- 1) одобрената максималната едновремена моќност на приклучокот е помала или еднаква на 400 kW;
- 2) сите колективни станбени, деловни и станбено-деловни објекти, без оглед на одобрената максималната едновремена моќност на приклучокот

Согласно став (3) и (4), по исклучок на став (2), стандардни приклучоци на нисконапонска мрежа се и приклучоци за објекти чија што максимална едновремена моќност е помала или еднаква на 11 kW и не се опфатени со локална урбанистичко-планска документација (ЛУПД), а во подрачјето каде се наоѓа објектот за кој се бара приклучок има и други постоечки корисници и/или потенцијални баратели на приклучок, односно и приклучоци за објекти за кои е издадена локална урбанистичко-планска документација (ЛУПД), а се наоѓаат во подрачје опфатено со детален урбанистички план (ДУП), или урбанистички план за село (УПС) или урбанистички план вон населено место (УПВНМ).

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 12/21
22 февруари 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски